


НАШАТА ВИЗИЈА

Заедница во која е
можно сите лица да
се опорават, да се
чувствуваат подобро
и посреќно.




Иако Одделот за здравство на Австралиската влада даде финансиски средства за подготвувањето на овој документ, информациите во истиот неопходно не ги одразуваат мислењата на Австралиската влада. Овој документ не треба да се смета како известување кое го доставува владата или како информации кои ги поддржува Австралиската влада. Австралиската влада не одговара за невнимателно користење или за било каква повреда, загуба или штета кои може да бидат предизвикани од користењето на информациите кои се доставени во овој документ.

КАКО ДА ПОДНЕСЕТЕ УПАТ

- » Можете самите да се упатите
- » Можете да упатите некое друго лице ако тој/таа ви даде дозвола да ги споделите неговите/нејзините податоци

 **ПОПОЛНЕТЕ ГО НАШИОТ ФОРМУЛАР ЗА УПАТ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ**
www.sespir.com.au

 **(02) 9330 9999**

 Доколку сакате да зборувате со работничка што зборува македонски јазик, Ве молиме јавете се на 02 8321 9874

Откако ќе го добиете вашиот упат, нашиот Службеник за прием на упати ќе ви се јави во рок од 48 саати.

Ако програмата Partners In Recovery не е соодветна за вас, ќе се обидеме да најдеме некој друг кој ќе може да ви помогне да се поврзете со тие лица или служби кои ќе ви дадат поддршка. Според нас, тоа е "no wrong door policy" - "ќе се обидеме да ви помогнеме во секој случај".

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

За повеќе информации во врска со програмата Partners In Recovery, ве молиме посетете ја на нашата интернет страница, www.sespir.com.au

МИСЛЕЊА И ДОВЕРЛИВОСТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

МИСЛЕЊА: Секој е добредојден да даде свое мислење и оценка за услугите и дејностите на програмата South Eastern Sydney Partners In Recovery, и ние веднаш ќе одговориме на било какви поплаки.

ДОВЕРЛИВОСТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Секогаш ќе се почитува доверливоста и приватноста на вашите лични податоци. Во одредени случаи, ние сме обврзани да известиме одредени лица и институции доколку вашата безбедност или безбедноста на други лица е загрозувана.

Програмата South Eastern Sydney Partners In Recovery ја спроведува Central and Eastern Sydney PHN, деловна единица на EIS Health Limited. Програмата ја спроведуваат локални организации кои ги финансира Австралиската влада.

Macedonian



SOUTH EASTERN SYDNEY PARTNERS IN RECOVERY

ПАРТНЕРИ ПРИ ЗАКРЕПНУВАЊЕ

Програма за лица кои сакаат да го подобрат своето ментално здравје и благосостојба



PARTNERS IN RECOVERY

Partners In Recovery е програма која им е достапна на лицата кои живеат во областите на Sutherland Shire и St George кои:

- » Имаат постојана сериозна ментална болест.
- » Имаат тешкотии да ги користат услугите и поддршката што сакаат да ги добиваат и кои им се потребни.
- » сакаат услуги кои што ги ставаат на прво место нивните потреби и нивната самостојност.

НАШЕТО ЛОКАЛНО ПОДРАЧЈЕ ВО КОЕ НУДИМЕ УСЛУГИ



Им помагаме на лицата во областа на Sutherland Shire и St George



South Eastern Sydney Partners In Recovery би сакале да им оддадат почит на традиционалните сопственици на југоисточен Сиднеј.

КАКО РАБОТИ ПРОГРАМАТА

ПРОЦЕСОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА PARTNERS IN RECOVERY

1 ЌЕ СЕ ЗАПОЗНАЕМЕ СО ВАС

Ќе утврдиме што ви е важно сега и во иднина.

Ќе подготвиме план за да ги остварите вашите цели и ќе утврдиме кој и на кој начин ќе може да ви помогне.

2 ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ ДА СЕ ПОВРЗЕТЕ СО ТИЕ ШТО ВИ СЕ ПОТРЕБНИ

Во соработка со вас, ќе ве поддржуваме да ја постигнете вашата визија за закрепнување.

Ќе ве поврземе со службите во заедницата кои ќе ви помогнат да ги задоволувате вашите потреби.

3 ЌЕ ГО СЛЕДИМЕ ВАШИОТ НАПРЕДОК

Ќе проверуваме како напредувате.

Ќе се консултираме со вас и со вашиот тим за поддршка како напредувате.

4 ЗАВРШНА ФАЗА

Вашата поддршка е воспоставена и добро работи.

ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (NDIS)

- » Националната програма за осигурување на лица со посебни потреби (NDIS) ќе започне да важи од 1 јули 2017 г. во областа на South Eastern Sydney Partners In Recovery.
- » Можеме да ви помогнеме да проверите дали можете да користите услуги во склоп на NDIS-пакети.
- » Ако ги исполнувате условите, ќе ви помогнеме да ја подготвите и поднесете вашата молба.



- GAVIN -

Со учеството во програмата Partners in Recovery мојот живот се измени, бидејќи луѓето ми обрнуваат внимание мене и на моите потреби.

Фактот што можам да успеам да го постигнам тоа што го сакам ми е многу важно. Откако започна да се применува програмата PIR, всушност успевам да го постигнам тоа што го сакам. – Gavin